

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 4

Год. LXIII

Петок, 12 јануари 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
30. Правилник за изменување на Правилникот за критериумите за утврдување на организационите единици во јавните здравствени установи кои не можат да се издаваат под закуп.....	1	37. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	3
31. Дозвола за вршење финансиски лизинг....	1	38. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	3
32. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	2	Фармацевтска комора на Македонија	
33. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	2	4. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на обрасците на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	4
34. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	2	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец декември 2006 година.....	6
35. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	2	Огласен дел	1-56
36. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	3		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

30.

Врз основа на член 200-к став 4 од Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05 и 65/06), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ ПОД ЗАКУП

Член 1

Во Правилникот за критериумите за утврдување на организационите единици во јавните здравствени установи кои не можат да се издаваат под закуп (“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/2006) во членот 8 зборовите: “150-200 доенчиња и мајки” се заменуваат со зборовите: “5.000-6.000 жители”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-14648/1
28 декември 2006 година
Скопје

Министер,
д-р **Имер Селмани**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

31.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг (“Службен весник на Република Македонија” бр. 4/2002, 49/2003 и 13/2006), Министерството за финансии издава

Д О З В О Л А ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

1. На Друштвото за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје, ул. “Васил Горгов” бр.476, општина Центар, 1000 Скопје, со единствен матичен број на субјект 6153739, му СЕ ОДОБРУВА да врши финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-40391/2
3 јануари 2007 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

32.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 точка л) од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.12.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместите на Македонската Берза АД Скопје број 02-2298/1 од 20.11.2006 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-2600/3 Комисија за хартии од вредност
26 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

33.

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.12.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава дозвола за работење на брокерската кука Битола Брокер АД Битола, со седиште на ул. “Васко Карангелески“ ББ, Битола, Република Македонија.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, брокерската кука Битола Брокер АД Битола ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- дејствување како покровител при котација и
- инвестиционо советување.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-754/6 од 06.02.2001 година (“Службен весник на РМ“ бр. 12/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-2551/4 Комисија за хартии од вредност
26 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

34.

Врз основа на член 88, став 1, точка б) и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.12.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје бр. 09-1973/2 од 17.10.2006 година, доставени до Комисијата за хартии од вредност на ден 13.11.2006 година и заведени под деловоден архивски број 08-2505/1.

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова решение:

1. во глава I (Дефиниции), да изврши усогласување на дефиницијата за Редовен пазар и дефиницијата за Пазар на јавно поседувани акционерски друштва, каде што истиот се дефинира како дел од Паралелниот пазар.

2. во глава I (Дефиниции), да изврши усогласување на дефиницијата за ценовно чувствителна информација со дефиницијата во Законот за хартии од вредност.

3. во глава II, дел Д (Слободен пазар), точка 2.10, потточка 8, да утврди точно определен рок за кој што ќе се однесува одбивањето на прием и регистрација на одредена хартија од вредност.

4. во глава IV, точка 4.01 (Општи одредби), потточка 2, да го допрецизира вториот дел од потточка 2, во смисла на тоа Комисијата за котација да подготви мислење со предлог до Одборот на директори на берзата.

5. во глава IV, точка 4.02 (Пријавување за котација), да изврши техничко усогласување на потточка 1 и потточка 2, во однос на бројот на примероците од документацијата за котација на одредени хартии од вредност.

6. во глава IV, точка 4.04 (Префрлување на котирачки акции од еден на друг подсегмент на котација), потточка 2, точно да ги определи и наведе другите причини врз основа на кои што берзата може да донесе одлука да ги префрли котираните акции од одреден издавач од супер котација на берзанска котација.

7. во глава V, да го брише пасусот “Барањата се разликуваат во однос на дејноста на издавачот, хартиите од вредност за кои се бара котација, и согласно тоа, издавачот е должен во договорот со берзата да утврди кои барања се применуваат во поодделниот случај.”

8. во глава IX, точка 9.03 (Жалби), потточка 1, точно да определи до кого се изјавува односно поднесува жалбата и да изврши спојување на потточка 1 и потточка 2 во една потточка.

9. во глава IX, точка 9.04 (Суспендирање од котација), потточка 1, да определи максимален рок за кој би траела изречената суспензија.

10. во глава IX, точка 9.04 (Суспендирање од котација), потточка 4 да се брише.

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точка 2 од решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност, пречистен текст на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-2505/3 Комисија за хартии од вредност
26 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

35.

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.12.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава дозвола за работење на брокерската кука Алта Виста Брокер АД Скопје, со седиште на бул. “Кочо Рацин“ бр. 30, влез II, стан 2, Скопје, Република Македонија.

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии од вредност, брокерската кука Алта Виста Брокер АД Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**4.**

Врз основа на член 153 - к став 2 од Законот за здравствена заштита ("Сл. весник на Република Македонија" бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04 и 84/05) и член 17 од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија, Собранието на Комората на седницата одржана на 3.11.2005 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА****1. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со овој правилник поблиску се пропишуваат условите и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа за самостојно вршење на фармацевтската дејност на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: дипломираните фармацевти), како и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа.

Лиценца за работа на дипломиран фармацевт може да му се издаде, продолжи, обнови и одземе под услови определени со закон и на начин утврден со овој правилник.

2. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА**Член 2**

Лиценцата за работа е документ што врз основа на јавно овластување го издава Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: комора), како доказ дека дипломираниот фармацевт ги исполнил сите законски услови за самостојно вршење на својата професија.

Дипломиран фармацевт на кого му е издадена лиценца за работа должен е истата да ја истакне на видно место во просторијата во која ја врши дејноста.

Член 3

На дипломиран фармацевт кој го завршил своето образование на високообразовните институции во Република Македонија, комората му издава лиценца за работа врз основа на писмено барање кон кое дипломираниот фармацевт приложува:

1. Диплома за завршено високо образование - Фармацевтски факултет;

2. Уверение за положен стручен испит, а за определени работи и соодветна специјализација или субспецијализација, и

3. Доказ за извршена уплата на износот на трошоците за издавањето на лиценцата.

Документите од став 1 на овој член се доставуваат во фотокопија заверена на нотар.

Член 4

На дипломиран фармацевт, државјанин на Република Македонија, кој дипломирал или се стекнал со лиценца за работа во странство, комората му издава лиценца за работа врз основа на писмено барање кон кое приложува:

1. Нострифицирана диплома за завршено високо образование - Фармацевтски факултет;

2. Доказ за признаен положен стручен испит, а за определени работи и доказ за признаена соодветна специјализација и субспецијализација, и

3. Доказ за извршена уплата на износот на трошоците за издавање на лиценцата.

Документите од став 1 од овој член се доставуваат во фотокопија заверена на нотар.

Член 5

На дипломиран фармацевт - странски државјанин, комората му издава лиценца за работа врз основа на писмено барање кон кое се приложува:

1. Доказ за одобрен престој во Република Македонија издаден од надлежен државен орган;

2. Одобрение за работа издадено од надлежен државен орган;

3. Нострифицирана диплома за завршено високо образование - Фармацевтски факултет;

4. Доказ за признаен положен стручен испит, а за определени работи и доказ за признена соодветна специјализација и субспецијализација;

5. Доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, и

6. Доказ за извршена уплата на износот на трошоците за издавање на лиценцата.

Документите од став 1 на овој член се поднесуваат во фотокопија заверена на нотар.

Член 6

Барањето со сите потребни докази се поднесува до Комисијата за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа на комората (во натамошниот текст: комисија).

Комисијата од став 1 на овој член откако ќе ја утврди веродостојноста на поднесените докази оценува дали се исполнети условите за издавање на лиценца за работа за што составува записник.

Комисијата донесува одлука за издавање на лиценца за работа или одлука со која го одбива барањето за издавање на лиценца за работа, во рок од триесет дена од денот на поднесување на барањето.

Член 7

Издадената лиценца за работа важи седум години од денот на издавањето.

Издадената лиценца за работа на странски државјанин важи за времето на важење на одобрувањето за престој во Република Македонија.

Издадените лиценци се запишуваат во регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци што го води комората.

3. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Член 8

Секој дипломиран фармацевт со лиценца за работа поднесува барање за обновување на лиценцата шест месеци пред истекот на последната година од периодот на важење на лиценцата.

Кон барањето приложува:

1. Доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнал со соодветен број бодови согласно општиот акт за облиците на стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа;

2. Доказ дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа работел во дејноста за која има лиценца за работа, и

3. Доказ за уплатен износ на трошоци за обновување на лиценцата.

Барањето од став 2 на овој член го разгледува комисијата од член 6 од овој правилник.

По проверка на веродостојноста на поднесените докази Комисијата оценува дали се исполнети условите за обновување на лиценцата за работа за што составува записник.

Комисијата донесува решение за обновување на лиценцата за работа или одлука со која го одбива барањето за обновување на лиценцата за работа во рок од триесет дена од денот на поднесување на барањето.

Обновената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и новиот период на важење.

Новиот период на важење на обновената лиценца е седум години.

Член 9

Дипломиран фармацевт со лиценца за работа кој во периодот на важење на лиценцата не ги исполни условите за обновување утврдени во член 8 од овој правилник, поднесува барање за времено продолжување на лиценцата.

Во барањето се наведуваат причините поради кои не се исполнети условите за обновување на лиценцата.

Член 10

По поднесеното барање за времено продолжување на лиценцата за работа, Комисијата составува записник.

Комисијата одлучува дали времено ќе ја продолжи лиценцата или ќе го одбие барањето.

Во одлуката за времено продолжување на лиценцата за работа се наведува дека лиценцата времено се продолжува за наредните шест месеци во кои фармацевтот треба да ги исполни условите за обновување на лиценцата и дека во спротивно истата ќе му биде времено одземена.

Времено продолжената лиценца го содржи истиот регистарски број и означување на периодот за кој е продолжена.

Член 11

Дипломираниот фармацевт кому му е времено продолжена лиценцата за работа е должен во рок од триесет дена пред истекот на рокот од шест месеци да поднесе барање за обновување на лиценцата кон кое ги приложува доказите од член 8 од овој правилник.

По поднесеното барање Комисијата постапува согласно одредбите од овој правилник за обновување на лиценцата за работа.

4. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 12

Комората може времено или трајно да ја одземе лиценцата за работа на дипломиран фармацевт со лиценца за работа, од причини утврдени во член 153-S од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04).

Освен во случаите наведени во став 1 на овој член, лиценцата за работа на дипломиран фармацевт - странски државјанин му се одзема ако:

1. престане да важи одобрението за престој во Република Македонија;

2. престане да важи одобрението за работа издадено од надлежен државен орган.

За времено или трајно одземање на лиценцата за работа комората донесува решение.

Член 13

На дипломиран фармацевт кому времено му е одземена лиценцата за работа може повторно да му се издаде лиценца за работа по успешно спроведената дополнителна обука и успешно завршена дополнителна проверка на стручните знаења и способности согласно општиот акт на Комората за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката.

Член 14

По истекот на времето наведено во решението за времено одземање на лиценцата, дипломираниот фармацевт поднесува барање до комисијата за повторно издавање на лиценца за работа кон кое приложува:

1. Доказ за успешно завршена дополнителна обука;
2. Доказ за успешно завршена дополнителна проверка на стручните знаења и способности, и
3. Доказ за уплатен износ на трошоци за издавање на лиценца.

По барањето за повторно издавање на лиценца за работа се применуваат одредбите на овој правилник за издавање на лиценца за работа.

Член 15

Решението за времено или трајно одземена лиценца за работа се доставува до Министерството за здравство, установата во која работи фармацевтот, се запишува во Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа во делот за одземени лиценци, и истото се објавува во гласилото на Комората.

5. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 16

Лиценцата за работа се издава на образец бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот има правоаголна форма со димензии 24 x 34 см. На него е испишан следниот текст од горе на долу:

Горе во средина: Република Македонија, а под него во средина: Фармацевтска Комора на Македонија; под него следи текст со големи букви: Лиценца за работа; под текстот "лиценца за работа" е оставен простор во кој се впишува име, татково име и презиме, па следи место во кое се впишува стручниот назив, а под него во средина е испишан следниот текст: Лиценцата за работа е издадена врз основа на приложените докази и по-

датоците содржани во Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата што го води Фармацевтската комора на Македонија;

Под предходно наведениот текст се запишуваат едно под друго:

Регистарски број,

Датум,

Важи до,

Долу лево, со место за потпис: Претседател на Фармацевтската Комора на Македонија,

Долу десно, со место за потпис: Претседател на Комисијата за издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценца за работа,

Во средина помеѓу двата потписа: место за печат на Фармацевтската комора на Македонија.

6. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 17

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за издавање и одземање на лиценцата за работа ("Службен весник на Република Македонија" бр.31/95) и член 11 од Правилникот за начинот и постапката за полагање на стручниот испит, за составот на испитните комисии и обрасците на уверение за положен стручен испит и лиценца ("Службен весник на Република Македонија" бр.90/04).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добиената согласност од министерот за здравство.

Фармацевтска комора на Македонија
3 ноември 2005 година
Скопје проф. д-р **Лидија Петрушевска Този**, с.р.
Претседател,

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2006 година, во однос на месец ноември 2006 година, е пониска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец декември 2006 година, во однос на месец ноември 2006 година, работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието

ЗАКОН
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

- СО КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -

од Станка Трајкова и Олгица Костова
(302 страници - брош подврска)
Цена - 700,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за пензиското и инвалидското осигурување во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ДО 40% ИЗДАНИЈАТА:

Ред. бр.	Изданија	Цена денари
1.	Закон за пензиското и инвалидското осигурување <i>Станка Трајкова и Олгица Костова</i> (со коментар и прилози), 2006	700,00
2.	Изборен законик, 2006	300,00
3.	Закон за стечај <i>Д-р Кирил Чавдар</i> (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00
4.	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00
5.	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00
6.	Закон за општата управна постапка (со коментар) <i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>	400,00
7.	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
8.	Кривичен законик <i>Проф. д-р Методија Каневчев</i> (со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005	600,00
9.	Закон за работните односи (редакциска збирка), 2005	400,00
10.	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005	180,00

П О Р А Ч К А Б Р. 4

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќае по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.) _____




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007004